

Shark[®]

BU3521 серија

Безжична правосмукалка

Упатство за користење



БЛАГОДАРАМ

за купување на Shark® Floor Detect Cordless Vacuum.



СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на QR

Кодната етикета се наоѓа на задната страна на вашата единица.



СОВЕТ: Можете да го најдете кодот за датум на еден од краците на приклучокот на кабелот за напојување.

РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ

ЗА ДА ИМАТЕ КОРИСТ ОД ПРОШИРЕНАТА ГАРАНЦИЈА НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД, ЕДНОСТАВНО ЈА РЕГИСТРИРАЈТЕ СВОЈАТА ПОКУПКА НА:



Скенирајте QR код со помош на мобилен уред

Имајте на ум, производите директно од Shark® се автоматски регистрирани.

Придобивки од регистрирање на вашиот производ и создавање на бројка:

- Добијте полесна и побрза поддршка на производот и пристап до гаранциски информации
- Пристап до инструкции за решавање на проблеми и грижа за производот
- Бидете меѓу првите кои ќе дознаат за ексклузивни промоции на производи

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум Код: _____

Датум на купување (Зачувај потврда):
: _____

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 18V

Моторни вати на каросеријата:

TBCW

Млазница Вати:

TBCW

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА.

Овој упатство е дизајниран да ви помогне да добиете целосно разбирање на вашиот нов акумулаторски вакуум за откривање® на ајкула



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА ОВОЈ ВАКУУМ.



За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.

Забелешка: Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролната четка не ги оштетува или откопчува влакната на тепихот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОЖАР, СТРУЕН УДАР, ПОВРЕДИ, ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТ:

Овој вакуум се состои од моторизирана млазница, стапче и рачен вакуум. Овие компоненти содржат електрични врски, електрични жици, и подвижни делови кои потенцијално сепротиват на risk to theu ser

- 1 Пред секоја употреба, внимателно ги прегледајте сите делови за било каква штета. Ако делот е оштетен, прекинете со употреба.
- 2 Користете само идентични делови за поставување.
- 3 Овој вакуум не содржи делови кои можат да се користат.
- 4 Користете само како што е опишано во овој прирачник.
НЕ го користете вакуумот за било какви други цели освенцевото опишано во овој прирачник.
- 5 **Со исклучок на филтрите и чашата за прашина**, **НЕ** изложувајте делови од вакуумот на вода или течности.
- 6 **НЕ** дозволувајте уредот да се користи од деца. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. Не дозволувајте да се користи како играчка. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.

ОПШТА УПОТРЕБА

- 7 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и разбирање на опасностите кои се вклучени. Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да го прават децата.
- 8 Секогаш го исклучувајте вакуумот пред да ги поврзете или исклучите цревата, моторизирани млазници, полначите, батериите или други електрични или механички делови.
- 9 **НЕ** се ракувајте со приклучок или вакуум со влажни раце.
- 10 **НЕ** користете без чаша за прашина, филтри и четка.
- 11 Користете само филтри и додатоци од брендот Shark®. Штетата предизвикана од филтри и додатоци кои не се на Shark® може да не бидат покриени со гаранцијата.

- 12 **НЕ** ставајте никакви предмети во отворите за млазници или додатоци. **НЕ** користете со блокиран отвор; чувајте без прашина, влакна и сè што може да го намали протокот на воздух.
- 13 **НЕ** користете ако млазницата или додатокот е ограничен. Ако воздушните патеки или моторизираната подна млазница се блокираат, исклучете го вакуумот. Отстранете ги сите пречки пред да го вклучите уредот повторно.
- 14 Држете млазница и сите вакуумски отвори подалеку од косата, лицето, прстите, непокриените нозе или широката облека.
- 15 **НЕ користете** ако вакуумот не работи како што треба, или е исфрлен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода.
- 16 Внимавајте при чистење на скалите.
- 17 **НЕ** оставајте вакуум без надзор додека е вклучен.
- 18 Кога е вклучен, нека вакуумот се движи по површината на тепихот во секое време за да се избегне оштетување на влакната на тепихот.
- 19 Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролната четка не ги оштетува или откопчува влакната на тепихот.
- 19 **НЕ** користете за земање:
 - А) Течности
 - Б) Големи објекти
 - В) Тврди или остри предмети (стакло, сајки, завртки или монети)
 - Г) Големи количини на прашина (вклучувајќи гипсокартон, пепел од камин или жар). **НЕ** се користи како додаток за електрични алати за собирање на прашина.
 - Д) Пушење или палење предмети (топол јаглен, догорчиња од цигари или кибритчиња)
 - Е) Запаливи или запаливи материјали (течност за запалки, бензин или керозин)
 - Ж) Токсични материјали (хлорен белил, амонијак или чистач на канализација)

20 НЕ се користи во следниве области:

- A)** Слабо осветлени области
- B)** Влажни или влажни површини
- B)** Надворешни површини
- Г)** Простори кои се затворени и можат да содржат експлозивни или токсични гасови или пари (запаливи течности, бензин, керозин, боја, разредувачи за боја, супстанции за заштита од молци или запалива прашина)

21 Исклучете го вакуумот пред приклучување или исклучување на полначот.

22 Исклучете вакуум пред било какво прилагодување, чистење, одржување или решавање на проблеми.

23 За време на чистење или рутинско одржување, **НЕ** сечете ништо друго освен коса, влакна или конци завиткани околу

полната на четката.

24 Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух пред да се заменат во вакуум за да се спречи течноста да се влече во електричните делови.

25 НЕ менувајте и не се обидувајте да го поправите вакуум или батеријата сами, освен како што е наведено во овој прирачник.
НЕ користете батерија или вакуум ако е модифициран или оштетен.
Оштетените или модифицираните батерии може да покажат непредвидливо однесување што резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.

26 Исклучете ги сите контроли пред да го исклучите.

27 Секогаш го исклучувајте овој уред пред да поврзете или исклучите моторизирана млазница или рачен алат.

БАТЕРИЈА

28 Батеријата е извор на енергија за вакуумот. Внимателно прочитајте и ги следете сите инструкции за полнење.

29 За да се спречи ненамерно стартување, уверете се дека вакуумот е исклучен пред да го подигнете или носите вакуумот.

30 За BU3000 сериите, користете само XDCKBU3000SEU пристаниште за полнење. Отстранете. Употребата на погрешен полнач може да резултира со неполнење и/или небезбедни услови.

31 Чувајте ја батеријата подалеку од сите метални предмети како кламери за хартија, монети, клучеви, шајки или завртки. Краток спој на терминалите на батеријата го зголемува ризикот од пожар или изгореници.

32 Во навредливи услови, течноста може да биде исфрлен од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници. Ако дојде до контакт, исплакнете со вода. Ако течноста дојде до очите, побарајте медицинска помош.

33 Батеријата не треба да се чува на температури под 3 ° C (37.4 ° F) или над 40 ° C (104 ° F) за да се одржи долгорочен живот на батеријата.

34 НЕ ја полнете батеријата на температури под 5 ° C (40 ° F) или над 40 ° C (104 ° F). Неправилно полнење или на температури надвор од одредениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.

35 Чувајте уредот во затворен простор.

36 НЕ ја изложувајте батеријата на оган или температури над 130 ° C (265 ° F) бидејќи може да експлодира.

37 Користете апарати само со специјално назначени батерии. Употребата на било кои други батерии може да создаде ризик од повреда и пожар.


38 Исклучете батеријата од уредот пред да правите било какви прилагодувања, менување на додатоци или складирање на уредот.

Такви превентивни безбедносни мерки Намалување на ризикот од случајно активирање на апаратот .

39 За BU3000Series користете само Shark® батерии XBATR525SLEU


АВТОМАТСКО ПРАЗНО СКЛОПУВАЊЕ (BU3000 SERIES)

- A.** Лизгајте го стапчето на вратот на **подната млазница** додека не кликне на место
- Б.** Усогласете го отворот на **рачната вакуумска млазница** со врвот на стапчето и го лизгајте се додека не кликне на место
- В.** Вметнете го столбот за полнење во отворот **пред докот** додека не кликне



- Г.** Ставете го пристаништето на подот во близина на сидот. Приклучете го **кабелот** за напојување во излезот, а потоа го поврзете кабелот со портата на задната страна на столбот за полнење
- Д.** Чувајте го додатоците за пукнатини на носачот на докот

За правилно работење, уверете се дека сите компоненти се целосно поврзани и кликнати на место



ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе се инсталира столбот за полнење, не може да се отстрани



ЛИТИУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Пред првата употреба, целосно ја наполнете батеријата. Целосното полнење трае околу 5 часа.

ВРЕМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЦЕЛОСНО НАПОЛНЕТА БАТЕРИЈА

Со целосно полнење, уредот ќе има до 40 минути траење. Visit sharkclean.co.uk онлајн за повеќе информации.

LED ИНДИКАТОРИ ЗА МОЌ НА БАТЕРИЈАТА И ПОЛНЕЊЕ



Полнење

 LED на батеријата ќе пулсира жолто кога ќе достигне 0-75% полнење.

 LED на батеријата ќе пулсира зелено од 75% - 100% полнење.

 Бела LED батерија е целосно наполнета.

Забелешка: Целосното полнење трае околу 5 часа.

Во употреба



Целосно
полнење



Средно
наполнет



Ниско
полнење



Речиси
Празно



Не се полни

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКАТА БАТЕРИЈА

Кога Li-ion батеријата на Shark® треба да се замени, да се ослободи или да се рециклира во согласност со локалните прописи во некои области, тоа е лошо да се стават потрошени литиум-јонски батерии во стандардната канта за ѓубре. Враќање на потрошените батерии во центар за рециклирање или на трговец за рециклирање Контакт Вашиот локален центар за рециклирање за информации за тоа каде да се остави потрошената батерија.

ЗАБЕЛЕШКА: Shark® батеријата, како и сите литиум-јонски батерии, природно ќе се намали капацитетот со текот на времето од 100% капацитет на нова батерија.

ПОЛНЕЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКАТА БАТЕРИЈА

ПОЛНЕЊЕ ДОДЕКА Е ВО РЕЖИМ НА СКЛАДИРАЊЕ



Наполнете го уредот со врзување на пристаништето. Уверете се дека контактите на стапчето се усогласени со контактите на столбот за полнење. Кога полнењето е завршено и ви треба, за да го користите уредот повторно, подигнете го од докот.



За да го одвојите рачниот вакуум од стапчето, притиснете го копчето за ослободување на предната резе на рачниот вакуум каде што се сретнува со стапчето, а потоа го подигнете рачниот вакуум. За повторно да го прикачите рачниот вакуум на стапчето, го порамнете отворот на раката вакуум над врвот на стапчето и го лизгајте се додека не кликне на место.


ЗАБЕЛЕШКА: Кога уредот е правилно приклучен, светлата за полнење на батеријата ќе трепкаат, што покажува дека полнењето започнало.

ЗАБЕЛЕШКА: Главниот уред доаѓа со делумно полнење.

За максимално траење, наполнете го целосно пред првата употреба (приближно 5 часа). Оставањето на уредот приклучен нема да го оштети траењето на батеријата.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА


ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА



За да ја извадите батеријата од рачниот вакуум, притиснете јазиче за ослободување на капачето на батеријата и ја извадете батеријата. За да ја инсталирате повторно, поместете ја батеријата во одделот на рачката додека не кликне на место.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

КОНТРОЛИ И РЕЖИМИ НА ЧИСТЕЊЕ



МОЌ

Притиснете  копчето на екранот на корисничкиот интерфејс за да Вртење На Power To Вртење Надвор од Power, Печат Во копче повторно До Преклопување помеѓу EKO, FLOOR DETECT и BOOST режими, притиснете Во Режим  селекција копче



ИСПРАВНО

Кога е исправена, млазницата ќе се заклучи за да овозможи слободно стоечко складирање кога рачниот вакуум е одвоен. Ставете го стапалото на млазницата за да ја откачите бравата за да започнете со чистење на подот.



ЧИСТЕЊЕ СО РАЧНАТА ПРАВОСМУКАЛКАТА

Одвојете го рачниот вакуум за да ги исчистите подните површини. Притиснете го копчето за ослободување на предното резе на рачниот вакуум каде што се сретнува со стапчето, а потоа го подигнете рачниот вакуум. За да прикачите додаток на рачниот вакуум, лизгајте го во отворот во млазница. За да го отстраните, притиснете го копчето за ослободување на предното резе на рачниот вакуум каде што се спојува со стапчето, и го повлечете додатокот.




ЧИСТЕЊЕ СО СТИКОТ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА


За да ја одвојите подната млазница од стапчето, стапнете на млазницата додека го притискате копчето за ослободување на млазницата на дното на стапчето. Подигнете го стапчето за да го извадите. За повторно да го прикачите стапчето, го порамнете над вратот на подната млазница, а потоа го лизнете се додека не кликне на место.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

КОРИСТЕЊЕ НА AUTO-EMPTY DOCK




Ставете вакуум на докот во движење надолу
Откако правилно е прикачен,
процесот на автоматска евакуација ќе
започне. Циклусот на евакуација ќе трае 15
секунди.




Откако евакуацијата е завршена, вакуумот ќе
продолжи да се полни додека не биде отстранет
од пристаништето.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

ПРАЗНЕЊЕ НА КАНТАТА ЗА ПРАШИНА




Кантата за прашина на пристаништето содржи до 30 дена од отпадоци и остатоци. Испразнете корпата за пристаниште кога остатоците ќе ја достигнат максималната линија за полнење. За да ја преместите корпата, подигнете ја рачката.



За да ја испразните кантата, држете го над кантата и притиснете копче за ослободување на страната. Дното ќе се отвори за да се ослободат остатоците.


ПРАЗНЕЊЕ НА РАЧНАТА ВАКУУМСКА ЧАША ЗА ПРАШИНА




За да го испразните рачниот сад за прашина за вакуум, исклучете го напојувањето и држете ја рачната празнина над корпата. Притиснете го копчето за ослободување и капакот на чашата за прав ќе се отвори, ослободувајќи ги остатоците.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

ЧИСТЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА И ФИЛТЕРОТ




Со отворена чаша за прашина и исклучено напојување, притиснете двете копчиња за ослободување и ја поместете чашата за прашина надвор од рачниот вакуум. Притиснете јазичиња од двете страни на куќиштето на филтерот и го извлечете филтерот од куќиштето. За да се исчисти филтерот, исплакнете го само со вода и го оставете да се исуши на воздух најмалку 24 часа пред повторно инсталирање. За повторно инсталирање на филтерот, ставете го назад во куќиштето, а потоа го вратете на местото.




За длабоко чистење на чашата за прашина, поместете го копчето за ослободување додека капакот целосно не се отвори. Избришете ја прашина и остатоците со сува крпа, а потоа ја исплакнете со вода. Користете влажна крпа за да ги отстраните сите остатоци. Дозволете чаша за прашина да се исуши целосно за најмалку 24 часа пред повторно инсталирање.

ВАЖНО: НЕ користете сапун кога ги чистите филтрите. Користете само вода. Вакуумот нема да има вшмукување ако не е инсталиран пост-моторниот филтер. Уверете се дека сите филтри се инсталирани пред да ги користите.

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА АВТОМАТСКО ПРАЗНЕЊЕ




За да пристапите до филтерот во пристаништето, отстранете ја вратата на филтерот. Притиснете копче на дното на вратата, потоа ја подигнете вратата и го подигнете. Отстранете го филтерот од докот. По филтерот е исплакнат и исушен, повторно го инсталирајте со повторно вметнување во докот и замена на вратата на филтерот.




За да пристапите до филтерот за издувна пена, отстранете ја прашината. Пред да го извадите филтерот за издувна пена, вакуумирајте ги ситните остатоци од површината. Подигнете го филтерот за издувна пена од пристаништето, а потоа го исплакнете само со вода. Оставете филтерот целосно да се исуши пред повторно да го инсталирате.

За најдобри резултати, чистете ги филтрите најмалку еднаш месечно и ги менувајте редовно. За да ги исчистите филтрите, исплакнете со ладна вода. САМО за да се спречи. Дозволете сите филтри да се исушат на воздух најмалку 24 часа пред повторно да ги инсталирате. Одржувањето на издувната пена ќе обезбеди успешна евакуација со автоматско празнење.

ОДРЖУВАЊЕ НА МЛАЗНИЦИ



- Б. Притиснете копче за ослободување на млазницата за да ја одвојите млазницата од стапчето.
- В. Притиснете копчето за ослободување на четката и ја поместете од млазницата.
- Г. Отстранете сите блокади и отстранете остатоци од четката и подната млазница.




- Д. Ако е потребно, рачно ја измијте четката со вода, и потоа оставете целосно да се исуши на воздух најмалку 24 часа.
- Е. Кога четката е сува, повторно ја ставете во млазницата со вметнување во млазницата додека не кликне.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ


ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ ВО ВАКУУМ

Ако прегазите тврд или остар предмет или забележите промена на бучавата додека вакуумирате, проверете дали има блокади или предмети фатени во четката




Проверка за блокади во вакуумот на рацете:

- А. Исклучете го вакуумот
- Б. Отстранете рачниот вакуум од стапчето
- В. Проверете ги сите отвори за влез во чашата за прашина и отстранете остатоци или блокади



Проверка за блокади во стапчето:

- А. Исклучете го вакуумот
- Б. Одвојете го рачниот вакуум и подната млазница од стапчето
- В. Проверете двата краја на стапчето за запушувања и остатоци
- Г. Отстранете сите остатоци или блокади




Проверка за запушувања во подната млазница:

- А. Исклучете го вакуумот
- Б. Одвојете го стапчето од млазницата на подот
- В. Притиснете копче за ослободување на четката и ја повлечете од млазницата


Отстранете сите блокади и ги ослободите остатоците од четката и подната млазница

ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ ВО АВТОМАТСКИ ПРАЗНИОТ ДОК



Проверка за блокади во местото за полнење:

- А. Исклучете го пристаништето
- Б. Отстранете вакуум од докот
- В. Притиснете резе на задната страна на столбот за полнење и го подигнете столбот подалеку од докот
- Г. Проверете го крајот на столбот за полнење и врвот на докот
За било какви остатоци или блокади



Проверка за блокади во пристаништето:

- А. Исклучете го пристаништето
- Б. Отстранете вакуум од докот
- В. Отстранете кантата за прашина од пристаништето
- Г. Проверете излезот за остатоци или блокади

- Д. Поместете четката назад во млазницата, осигурувајќи се дека се е наредено и на место

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерна работа, исклучете го напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.

Вакуумот не собира остатоци. Нема вшмукување или лесно вшмукување. Третиот индикатор на рачниот вакуум е целосно жолт.

(Погледнете во делот Проверка за блокади за повеќе информации.)

- 1 чаша за прашина може да биде полна; Празна чаша за прашина
- 2 Проверете подната млазница за запушувања; Отстранети блокади ако е потребно
- 3 Отстранете влакна од тепих или влакна кои можат да бидат обвиткани околу четката
- 4 С хек врска помеѓу рачниот вакуум и стапчето за блокади; Отстранети блокади ако е потребно
- 5 Проверете филтрите за да видите дали имаат потреба од чистење Следете ги инструкциите за плакнење и целосно сушење на воздухот на филтрите пред да ги инсталирате повторно

Вакуум ги крева килимите.

- 1 Внимавајте кога вакуумирате килими или килими со деликатно зашиени рабови
- 2 Исклучете го уредот за да се исклучите од тепихот, а потоа повторно

Четката во подната млазница не се врти.

- 1 Веднаш го исклучете вакуумот Отстранете ги блокадите впрд вртење t вакуумот назад о n Уверете се дека рачниот вакуум е навален доволно далеку за четката да можеВклучете се додека се користи
- 2 Ако подната млазница како фарови и тие не се осветлени, постои проблем со врската помеѓу рачниот вакуум, стапчето и млазницата Пробајте да ги одвојите деловите, а потоа повторно ги поврзуваат

Вакуумот се исклучува сам.


Постојат неколку можни причини за самостојното исклучување на вакуумот, вклучувајќи блокади, проблеми со батеријата и прегревање Ако вакуумот се исклучи, извршете ги следниве чекори:

- 1 Вклучете вакуум и проверете индикаторот на батеријата Ако е потребно полнење, уверете се дека вакуумот е исклучен пред да се поврзете со Полнач за батерии
- 2 Испразнете чаша за прашина и филтри за чистење (Погледајте го делот за чистење на чашата за прашина и филтерот)
- 3 Проверете в и, додатоци и влезните отвори и отстранете сите блокади
- 4 Дозволете на уредот и батеријата да се оладат најмалку 45 минути, додека не се вратат на собна температура
- 5 Притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување за да го рестартирате вакуумот

Индикаторите за батеријата на рацете вакуум трепкаат.

- Светлината на прстенот на млазницата трепка црвено (Слика А): Запушување на млазницата (Види М во делот за вакуум)
- Контактирајте Customer Service на www.sharkclean.eu
- Ако почувствувате некоја од индикациите наведени подолу:
- ЕКО и ПОТТИКНУВАЊЕ ЛЕД диоди се трепкајќи (Слика В): Прекумерна струја или краток
 - Сите LED диоди освен ECO трепкаат (Слика С): Моторот се прегрева
 - Сите LED диоди освен ECO и AUTO трепкаат (Слика Д): Прекумерна брзина
 - Сите LED диоди освен BOOST и AUTO трепкаат (Слика Е): Комуникација
 - AUTO и BOOST LED светлите трепкаат (Слика F):

Може да има електричен проблем со млазницата



Слика Д

Слика Е

Слика F

- A) Алатка за пукнатини**
- B) Рачен вакуум предмоторен филтер**
- C) Автоматско празнење на приклучокот за пост-мотор антиалергенски филтер**
- D) Автоматско празнење на филтер за пена за издувни гасови**


A




B



C



D



ЗАБЕЛЕШКА: Ако правосмукалната сè уште не работи правилно, контактирајте со Службата за корисници

ЗАБЕЛЕШКА: Не сите додатоци доаѓаат со сите единици. Ве молиме погледнете го Водичот за брз почеток на кутијата за пакување за конфигурацијата на вашиот уред.

ПЕТ (5) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот.® Убедени за квалитетот на нашите производи му даваме на сопственикот на оригиналниот производ дополнителна гаранција на производителот до пет години (5 години стандард плус 3 за регистрација). Гаранција на производителот - вашите законски услови не се засегнати

Условите подолу ги припишуваат предусловите и обемот на вашата гаранција. Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на вашиот трговец на мало и вашиот договор со нив.

Литиум-јонскиот напоен не е покриен со 5 годишна гаранција

Гаранција за ајкула®

Апарат за домаќинство како правосмукалка има голема вредност. Вашиот нов апарат треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата што доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа како тврдослово на производителот како во производот и квалитетот на производството.

Секоја машина за ајкула® доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Ќе најдете онлајн поддршка на www.Ajkuila.EU

Како да ја регистрирам мојата проширена гаранција за Shark®?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција во рок од 28 дена или купување. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Датум на купување на машината (потврда или белешка за испорака)

За да се регистрирате онлајн, молиме посетете www.sharkclean.eu/register-guarantee. Производите купени директно од Shark® автоматски се регистрираат.

ВАЖНО

- И двете 2 години и продолжената 3 годишна гаранција ќе го покријат вашиот производ само од датумот на купување.

- Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба вашата потврда за да се потврди дека информациите што сте ни ги доставиле се точни. Неможе да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрацијата на мојата бесплатна Shark® гаранција?

Ако понатаму се согласувате да примате пораки од нас, исто така можете да добивате совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашата ајкула® вакуум и слушнете ги последните вести за новата технологија на Shark®.

Ако ја регистрирате вашата гаранција, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

Колку долго се гарантирани новите машини за ајкула® ?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова правосмукалка Shark® е гарантирана до пет години (2 години плус 3 години за регистрација).

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

Поправка или замена (по дискреција на Shark) на вашата Shark® машина, вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за Shark® е додаток на вашите правни услуги како потрошувач.

Што не е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

1. Блокади - за Детали of Како до Отблокирање Вашето вакуум чистач, Молам се однесува до тој Инструкции 2. Нормално вуво и солза такви како четка баг, осигурувач, појас, батерии, црево итн.
3. Случајно штета, грешки предизвикана од небрежен use или грижа, злоупотреба, занемарување, Невнимателен Операција. От Ракување од Во вакуум чистач кои е не во согласност со Во Ајкула® Инструкции доставено со вашиот машина.
4. Употреба од Во вакуум чистач за било што Други од нормално домашно домаќинство. Цели 5. Употреба од руметност не собрани или инсталиран in согласност со Во оперативни Инструкции.
6. Употреба од руметност and додатоци кои се не Ајкула® Вистински Компоненти.
7. Погрешен Инсталација (освен каде инсталиран од Ајкула®).
8. Поправки или Промени носен надвор бу Партии other tХан Ајкула® или неговата агенти.
9. Во Литиум ЈОН Моќ Pack батерија Молам види подолу за Батерија.

Guarantee Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Shark® не дизајнира products да трае ограничено време. Ние го цениме тоа што тука е желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправаат своите правосмукалки. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна линија за помош за клиенти.

Каде можам да купам резервни делови од ајкула®?

® Ќе® најдете целосен спектар на резервни делови за ајкула®, резервни делови и резервни делови и ®. Запомнете дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови не® е покриена со вашата гаранција.

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ЗА БАТЕРИЈАТА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот. ® толку сигурни за квалитетот на нашите производи што ви даваме дополнителна гаранција од производителот од две години за батеријата. Овие правила и услови се однесуваат на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски права не се променети.

Секоја машина за® ајкула доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Ќе најдете онлајн поддршка на www.sharkclean.eu/register-guarantee

ВАЖНО

- Гаранцијата на производителот ја покрива вашата батерија за 2 години почнувајќи од датумот на испорака.
- Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба вашата потврда за да се потврди дека информациите што сте ни ги доставиле се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Колку долго се новите батерии на® Shark?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова батерија за правосмукалка Shark® е гарантирана за вкупно две години.

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

Поправка или замена на вашата Shark® машина (по дискреција на Shark да одлучи дали да ги замени или поправи) вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за Shark® е in Дополнување на вашите правни услуги како потрошувач.

Што не е надминато со бесплатната гаранција за® ајкула?

- Нормално вуво и солза од руметност кои Бараат Регуларен одржување и/или замена до осигурување Во правилно функционирање на вашата единица.
- Случајно штета, грешки предизвикана од небрежен use или грижа, злоупотреба, занемарување, Невнимателен Операција. От Ракување од Во вакуум чистач кои е не во согласност со Во Ајкула® Упатства обезбедено со вашиот машина. 3 Употреба од Во батерија за било што. Други од нормално домашно домаќинство. Цели.
- Употреба од руметност не собрани или инсталиран in согласност со Во Инструкции.
- Употреба од руметност and додатоци кои се не Ајкула® Резервни делови.
- Погрешен Инсталација (освен каде инсталиран од Ајкула®).

Каде може да се купи genuine Shark® резервни делови accessories?

® Ќе® најдете целосен спектар на резервни делови за ајкула®, резервни делови и резервни делови и ®. Запомнете дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови не® е покриена со гаранција.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produktVi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationer i denne vejledning blive ændret uden varsel

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produktenVi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichenIm ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union

Илустрациите може да се разликуваат од вистинскиот производ Ние постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи; затоа спецификациите содржани овде се предмет на промена без известување

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT и SHARK се регистрирани трговски марки на SharkNinja Operating LLC во Европската Унија

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie

Ilustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktetVi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU

As ilustrações podem diferir do produto real Melhoramos continuamente os nossos produtos Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitammeSiksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramkekejä

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Торп Парк,
Лидс, LS15 8ZB, Велика
Британија
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт на Мајна, Германија
www.sharkclean.eu



Shark®

BU3521 серија

Pastrues me kordon

Udhëzime për përdorim



FALEMINDERIT

Për të blerë dyshemenë e peshkaqenit® Detektoni vakumin pa kordon.



SUGJERIM: Mund të gjeni modelin dhe numrat serialë në QR Etiketa e kodit gjendet në pjesën e pasme të njësisë suaj.



KËSHILLË: Ju mund të gjeni kodin e datës në një nga zëdhënësit e lidhësit të kordonit të energjisë.

REGJISTRONI BLERJEN TUAJ

PËR TË PËRFITUAR NGA GARANCIA E ZGJATUR E PRODUKTIT TUAJ, THJESHT REGJISTRONI BLERJEN TUAJ NË:



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

Mbani parasysh, produktet direkt nga Shark® janë të regjistruara automatikisht.

Përfitimet e regjistrimit të produktit tuaj dhe krijimit të një figure:

- Merrni mbështetje më të lehtë dhe më të shpejtë të produktit dhe qasje në informacionin e garancisë
- Qasja në instruksione mbi dépanosjen dhe kujdesin ndaj produkteve
- Jini ndër të parët që dini për promocionet ekskluzive të produkteve

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serial: : _____

Kodi i datës: : _____

Data e blerjes (Ruaj konfirmimin): : _____

Dyqani për të blerë: : _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 18V

Body Motor Watts: TBCW

Vati Nozzle: TBCW

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES DHE KURSENI PËR REFERENCËN E ARDHSHME.

Ky udhëzues është projektuar për t'ju ndihmuar të fitoni një kuptueshmëri të plotë të vakumit tuaj të ri të zbulimit të peshkaqenëve® të baterisë



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt . Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR PËRDORIM SHITËPAK VETËM • JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA SE TË PËRDORNI KËTË VAKUM.

Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe shkëputni baterinë para se të shërbeni.

Shënim: Nëse keni qilima delikate ose prej leshi, ju lutemi provoni një vakum së pari në një zonë të fshehur për t'u siguruar që rrotullimi i furçës të mos dëmtojë ose të zhbëjë brisqet e tapetit.



⚠ PARALAJMËRIM

REDUKTIMI I RREZIKUT TË ZJARRIT, GODITJES ELEKTRIKE, DËMTIMIT,
OSE DËMTIMI I PRONËS:

- Ky vakum përbëhet nga një busull e motorizuar, një shkop dhe një vakum portativ. Këto komponente përmbajnë lidhje elektrike, tela elektrikë dhe pjesë lëvizëse që potencialisht iresizojnë risk të theu ser
- A.** Para çdo përdorimi, kontrolloni me kujdes të gjitha pjesët për çdo dëmtim. Nëse pjesa është e dëmtuar, ndërprejeni përdorimin.
- B.** Përdorni vetëm pjesë identike për vendosjen.
- C.** Ky vakum nuk përmban pjesë që mund të përdoren.
- D.** Përdorni vetëm siç përshkruhet në këtë manual. MOS e përdorni vakumin për ndonjë qëllim tjetër përveçse siç përshkruhet në këtë manual.
- E.** Me përjashtim të filtrave dhe kupave të pluhurit, mos i ekspozoni pjesët e vakumit ndaj ujit ose lëngjeve.
- G.** Mos lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve. Mos lejoni që ajo të përdoret si lodër. Mbikëqyrje e ngushtë është e nevojshme kur përdoret pranë fëmijëve.
- PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM**
- H.** Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive. Mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe një kuptim të rreziqeve të përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- I.** Gjithmonë fikni vakumin para se të lidhni ose të shkëputni tubat, busullat e motorizuara, karikuesit, bateritë ose elektrike të tjera ose pjesë mekanike.
- J.** MOS e trajtoni një prizë ose vakum me duar të lagura.
- K.** MOS përdorni pa një filxhan pluhuri, filtra dhe furçë.
- L.** Përdorni vetëm filtra dhe aksesori nga marka Shark®. Dëmet e shkaktuara nga filtrat dhe additivët jo-peshkaqenë® mund të mos mbulohen nga garancia.
- M.** MOS vendosni asnjë objekt në hapjet ose aksesoret e busullës. MOS e përdorni me një hapje të bllokuar; mbani të lirë pluhurin, lirin dhe çdo gjë që mund të zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.
- N.** MOS e përdorni nëse busulla ose aksesori është i kufizuar. Nëse rrugët ajrore ose busulla e motorizuar e dyshemesë bllokohen, fikni vakumin. Hiqni të gjitha pengesat para se ta ndizni përsëri njësinë.
- O.** Mbajeni busullën dhe të gjitha hapjet me vakum larg flokëve, fytyrës, gishtave, këmbëve të zbuluara ose veshjeve të lirshme.
- P.** MOS e përdorni nëse vakumi nuk punon siç duhet, ose është hedhur jashtë, dëmtuar, lënë jashtë ose hedhur në ujë.
- Q.** Bëni kujdes kur pastroni shkallët.
- R.** MOS e lini vakumin pa mbikëqyrje ndërsa ndizet.
- S.** Kur ndizet, lëreni vakumin të lëvizë mbi sipërfaqen e qilimit në çdo kohë për të shmangur dëmtimin e fibrave në tapet.
- T.** Nëse keni qilima delikate ose prej leshi, ju lutem provoni një vakum së pari në një vend të fshehur për t'u siguruar që rrotullja e furçës të mos dëmtojë ose të zhbëjë fibrat në tapet.
- U.** MOS PËRDORNI:
- A)** Lëngjet
- B)** Objekte të mëdha
- C)** Objekte të forta ose të mprehta (xham, vida, vida ose monedha)
- D)** Sasi të mëdha pluhuri (duke përfshirë murin e thatë, hirin e fireplace, ose embers). Nuk përdoret si aksesori për mjetet e energjisë për të mbledhur pluhur.
- E)** Pirja e duhanit ose djegia e objekteve (thëngjij të nxehtë, prapnica cigareshe ose shkrepëse)
- F)** Materiale të ndezshme ose të ndezshme (fluide më të lehta, benzinë ose vajguri)
- G)** Materiale toksike (zbardhues klori, amoniak ose pastrues i kanalizimeve)

V Nuk përdoret në fushat e mëposhtme:

- A)** Zona të ndriçuara dobët
- B)** Sipërfaqe të lagura ose të lagura
- C)** Sipërfaqet e jashtme
- D)** Hapësirat që janë të mbyllura dhe mund të përmbajnë gaze ose avuj shpërthyes ose toksikë (lëngje të ndezshme, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca që sprapsen nga mola ose pluhur i djegshëm)

W Fike vakumin para se ta fusësh ose ta zhbllokosh karikuesin.

X Fike vakumin para çdo rregullimi, pastrimi, mirëmbajtjeje ose zgjidhjeje.

Y Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes rutinë, **Mos** prisni asgjë tjetër përveç flokëve, flokëve ose fijeve të mbështjella rreth e rrotull

Rrotulla e furçës.

Z Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht para se t'i zëvendësoni në vakum për të parandaluar që lëngu të zvarritet në pjesët elektrike.

AA **MOS** e modifikoni ose mos tentoni ta rregulloni Vakum ose bateri vetëm, përveç siç është specifikuar në këtë manual.
MOS përdorni një bateri ose vakum nëse është modifikuar ose dëmtuar.
Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme që rezultojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik dëmtimi.

BB Fikni të gjitha kontrollet para se ta fikni.

CC Gjithmonë fikni këtë pajisje para se të lidhni ose të shkëputni një busull të motorizuar ose një mjet dore.

BATERIA

DD. Bateria është burimi i energjisë për vakumin. Lexoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për ngarkimin.

EE. Për të parandaluar fillimin e paqëllimshëm, sigurohuni që vakumi të fiket para se të ngrëjë ose të mbajë vakumin.

FF. Për serinë BU3000, përdorni vetëm XDCKBU3000SEU port karikimi. Hiqe. Përdorimi i karikuesit të gabuar mund të rezultojë në kushte jo karikuese dhe/ose të pasigurta.

GG. Mbajeni baterinë larg të gjitha objekteve metalike si copa letre, monedha, çelësa, kunja ose vida. Qarkimi i shkurtër i terminaleve të baterisë rrit rrezikun e zjarrit ose djegieve.

HH. Në kushte abuzive, lëngu mund të Shkarkimi nga bateria. Shmangni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë acarim ose djegie. Nëse ndodh kontakti, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu të vjen në sy, kërko kujdes mjekësor.

II. Bateria nuk duhet të ruhet në temperatura nën 3 °C (37,4 °F) ose mbi 40 °C (104 °F) për të ruajtur jetëgjatësinë afatgjatë të baterisë.

JJ. **MOS** e ngarkoni baterinë në temperatura nën 5 °C (40 °F) ose mbi 40 °C (104 °F). Ngarkimi i papërshtatshëm ose në temperatura jashtë gamës së caktuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.

KK. Ruajeni pajisjen brenda.

LL. **MOS** e ekspozoni baterinë ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130 °C (265 °F) pasi mund të shpërthejë.

MM. Përdorni pajisje vetëm me bateri të përcaktuara posaçërisht. Përdorimi i çdo baterie tjetër mund të krijojë një rrezik dëmtimi dhe zjarri.


NN. Shkëputeni baterinë nga pajisja para se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni aksesoret ose të ruani pajisjen.

Masa të tilla parandaluese sigurie Zvogëloni rrezikun e aktivizimit aksidental të pajisjes .

41. Për BU3000Series, përdorni vetëm bateritë Shark® XBATR525SLEU


MONTIMI AUTOMATIK BOSH (SERIA BU3000)

- A. Rrëshqitni **shkopin magjik** rreth qafës së **grykës së dyshemesë** derisa të klikohet në vend
- B. Rreshtoni hapjen e busullës së **vakumit të mbajtur** me dorë me majën e shkopit dhe rrëshqiteni derisa të klikohet në vend
- C. Fute kolonën e ngarkimit në **hapjen përpara dokut** derisa të klikojë



- D. Vendosni portin në dysheme pranë murit Plug **kordonin e energjisë** në dalje, dhe pastaj lidhni kablлон me portin në pjesën e pasme të shtyllës së ngarkimit
- E. Mbajeni të lidhur çarjen në transportuesin e dokut

Për funksionimin e duhur, sigurohuni që të gjithë komponentët të jenë plotësisht të lidhur dhe klikuar për vend



SHËNIM: Pasi të instalohet shtylla e mbushjes, nuk mund të hiqet


BATERIA LITIUM-JON

Para përdorimit të parë, ngarkoni plotësisht baterinë. Duhet rreth 5 orë për të karikuar plotësisht.

KOHA E EKZEKUTIMIT PËR NJË BATERI PLOTËSISHT TË NGARKUAR

Me një ngarkesë të plotë, pajisja do të ketë deri në 40 minuta jetë baterie.co.uk online për më shumë informacion.

FUQIA E BATERISË LED DHE TREGUESIT E NGARKIMIT



Ngarkimi

LED e baterisë do të pulsojë të verdhë kur të arrijë 0-75% ngarkesë.

LED në bateri do të pulsojë jeshile nga 75% - 100% ngarkesë.

Bateria e bardhë LED është e ngarkuar plotësisht.

Shënim: Një ngarkesë e plotë zgjat rreth 5 orë.

Në përdorim



Plotësisht

Ujitje



Mesatarja

Mbushe



Ulët

Ngarkimi



Pothuaj
se
Blank



Ajo nuk

RICIKLIMI I BATERIVE LITIUM-JON

Kur një bateri Shark® Li-ion duhet të zëvendësohet, të asgjësohet ose të riciklohet në përputhje me rregullat lokale në disa zona, është një ide e mirë për të vënë bateritë e shpenzuara litium-jon në një kosh standard mund të kthejë bateritë e shpenzuara në një qendër riciklimi ose shitësi Kontakti qendrën tuaj lokale të riciklimit për informacion se ku të lini baterinë tuaj të shpenzuar.

SHËNIM: Bateritë e peshqanëve®, si të gjitha bateritë litium-jon, do të zvogëlojnë natyrshëm kapacitetin me kalimin e kohës nga kapaciteti 100% në një bateri të re.

NGARKIMI I BATERISË LITIUM-JON

NGARKIMI NDËRSA ËSHTË NË MODALITETIN E RUAJTJES



Ngarkoni pajisjen që ankorohet në port. Sigurohuni që kontaktet në shkop të jenë të radhitura me kontaktet në shtyllën e ngarkimit. Kur ngarkimi është i plotë dhe ju duhet

Për ta përdorur përsëri pajisjen, hiqe nga doku




Për të shkëputur vakumin e mbajtur me dorë nga shkopi, shtypni butonin e lëshimit në lakun e përparmë të vakumit portativ ku takohet me shkopin, dhe pastaj ngrini vakumin e dorës. Për të rivendosur vakumin e mbajtur në shkop, rreshtoni hapjen e vakumit të dorës mbi pjesën e sipërme të shkopit dhe rrëshqiteni derisa të klikohet në vend.

SHËNIM: Kur pajisja është e lidhur siç duhet, dritat e ngarkimit të baterisë do të ndizen, duke treguar se karikimi ka filluar.

SHËNIM: Njësia kryesore vjen me një ngarkesë të pjesshme.


Për kohëzgjatjen maksimale, ngarkojeni plotësisht para përdorimit të parë (afërsisht 5 orë). Lënia e pajisjes së lidhur nuk do të dëmtojë jetëgjatësinë e baterisë.



Për të hequr baterinë nga vakumi i dorës,
shtypni tabin e lëshimit në mbulesën e baterisë
dhe hiqni baterinë. Për ta riinstaluar atë, lëvizni
baterinë në compartimentin e dorezës derisa
të klikohet në vend.


DUKE PËRDORUR VAKUMIN TUAJ

KONTROLLET DHE MËNYRAT E PASTRIMIT




FUQIA

Shtyje ① buton në ekranin e UI për Rrotullim Në POWER To Rrotullim Jashtë SHBA-sëWer, Printo Në Butoni Edhe një herë Ngjitur me Mbivendosje Midis ECO, DETEKTIMI I DYSHEMESË dhe modet BOOST, shtypni Në Modaliteti ② Përzgjedhja Butoni




E FIKSUAR

Kur është e drejtë, busulla do të kyçet për të lejuar ruajtjen e lirë kur vakumi i dorës është shkëputur Vendosni këmbën e busullës për të zhblokuar kyçin për të filluar pastrimin e dyshemesë



PASTRIMI ME FSHESË ME KORRENT DORE

Shkëputeni vakumin e mbajtur me dorë për të pastruar sipërfaqet e dyshemesë Shtypni butonin e lëshimit në lakun e përparmë të vakumit portativ ku takohet me shkopin, dhe pastaj ngrini vakumin e dorës. Për të ngjitur një aksesori në vakumin e dorës, rrëshqiteni në slotin e hundës Për ta hequr, shtypni butonin e lëshimit në latkun e përparmë të vakumit të mbajtur me dorë ku takohet me shkopin, dhe hiq shtojcën




PASTRIMI ME SHKOPIN E ASPIRATORIT


Për të shkëputur busullën e dyshemesë nga shkopi, shkelni në busull ndërsa shtypni butonin e lëshimit të busullës në pjesën e poshtme të shkopit Ngrini shkopin për ta hequr atë Për ta riatrach shkopin, rreshtojeni mbi qafën e busullës së dyshemesë, dhe pastaj rrëshqiteni derisa të klikohet në vend.

DUKE PËRDORUR VAKUMIN TUAJ

DUKE PËRDORUR DOKUN AUTO-BOSH




Vendosni një vakum në dok në lëvizje poshtë
Sapo të jetë ngjitur siç duhet,
Procesi i evakuimit automatik do të fillojë. Cikli i
evakuimit do të zgjasë 15 sekonda.




Sapo të përfundojë evakuimi, vakumi do të
vazhdojë të mbushet deri sa të hiqet nga porti.

MBAJTJA E VAKUMIT

ZBRAZJA E KANTATËS SË PLUHURIT




Kazani i pluhurit të dokut përmban deri në 30 ditë mbeturina dhe mbeturina Zbrazeni kazanin e dokut kur mbeturinat arrijnë vijën maksimale të mbushjes Për të lëvizur shportën, ngrini dorezën




Për të zbrazur kazanin, mbajeni mbi kovë dhe shtypni butonin e lëshimit në anë Pjesa e poshtme do të hapet për të lëshuar mbeturina

ZBRAZJA E KUPËS SË PLUHURIT TË VAKUMIT TË MBAJTUR ME DORË




Për të zbrazur tasin e pluhurit me vakum të dorës, fikni furnizimin me energji elektrike dhe mbani zgavrën e dorës mbi shportë. Shtypni butonin e lëshimit dhe kapaku i filxhanit të pluhurit do të hapet, duke lëshuar çdo mbeturina.

PASTRIMI I FILXHANIT TË PLUHURIT DHE FILTRIMI



Me kupën e pluhurit të hapur dhe fuqinë e fikur, shtypni dy butonat e lëshimit dhe lëvizni kupën e pluhurit nga vakumi i mbajtur me dorë
Shtypni tablat në të dy anët e strehimit të filtrit dhe nxirreni filtrin nga banesa për të pastruar

Filtroni, rindezeni vetëm me ujë dhe lëreni të thahet për të paktën 24 orë para se të riinstalohet. Për të riinstaluar filtrin, kthejeni në rast dhe më pas vendoseni përsëri në vend.




Për të pastruar thellë kupën e pluhurit, lëvizni butonin e lëshimit derisa kapaku të hapet plotësisht. Fshijeni pluhurin dhe mbeturinat me një leckë të thatë, pastaj rinconi pluhurin. Përdorni një leckë të lagur për të hequr çdo mbeturinë Allow.

Kupa e pluhurit të thahet plotësisht për të paktën 24 orë para riinstalimit.


E RËNDËSISHME: MOS përdorni sapun kur pastroni filtrat.

Përdorni vetëm ujë. Vakumi nuk do të ketë suction nëse filtri post-motor nuk është instaluar. Sigurohuni që të gjithë filtrat të instalohen para se t'i përdorni ato.

PASTRIMI I FILTRIT AUTO-SHKARKIMIT




Për të hyrë në filtrin në dok, hiqni derën e filtrit Shtypni një buton në pjesën e poshtme të derës, pastaj ngrini derën dhe ngriteni Hiqeni filtrin nga doku Pasi filtri të rinohet dhe të thahet, riinstalojeni duke e riinsertuar në dok dhe Zëvendësimi i derës së filtrit




Për të hyrë në filtrin e shkarkimit, hiqni pluhurin b Para se të hiqni filtrin e shkarkimit, vakum mbetjen e hollë nga sipërfaqja Ngrini filtrin e shkarkimit nga porti dhe pastaj rindezeni me ujë vetëm (H) Lejoni filtrin të thahet plotësisht përpara Riinstaloje

Për rezultate më të mira, pastroni filtrat të paktën një herë në muaj dhe ndryshoni ato rregullisht Për të pastruar filtrat, rinoni me ujë të ftohtë vetëm për të parandaluar Lejoni që të gjithë filtrat të thahen në Ajri të paktën 24 orë para se të riinstalohej Mirëmbajtja e shkumës së shkarkimit do të sigurojë një evakuim të suksesshëm me shkarkim automatik

MIRËMBAJTJA E BUSULLËS




- B. Shtypni butonin e lëshimit të busullës për të shkëputur busullën nga shkopi magjik
- C. Shtypni butonin e lëshimit të fuqës dhe largojeni nga busulla
- D. Hiqi të gjitha bllokimet dhe hiqi mbeturinat nga furça dhe busulla e dyshemesë



- E. Nëse është e nevojshme, lajeni fuqën me dorë me ujë, dhe pastaj lëreni të thahet plotësisht për të paktën 24 orë
- F. Kur furça është e thatë, rifreskojeni në busull duke e futur në busull derisa të klikohet


KONTROLLI PËR BLOKIMET NË VAKUM

Nëse vraponi mbi një objekt të fortë ose të mprehtë ose vëreni një ndryshim të zhurmës gjatë vakumit, kontrolloni për bllokime ose objekte të kapura në furçë




Kontrolloni për bllokimet në vakumin e dorës:

- Fike vakumin
- Hiqe vakumin e dorës nga shkopi magjik
- Kontrollo të gjitha hyrjet në kupën e pluhurit dhe hiq çdo mbeturina ose bllokime



Kontrolloni për bllokimet në shkop:

- Fike vakumin
- Ndajeni vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë nga shkopi magjik
- Kontrolloni të dy skajet e shkopit magjik për bllokime dhe mbeturina
- Hiq mbeturinat ose bllokimet




Kontrolloni për bllokimet në busullën e dyshemesë:

- Fike vakumin
- Hiqe shkopin nga busulla në dysheme
- Shtyp butonin e lëshimit të furçës dhe hiqe nga busulla


Hiq çdo bllokim dhe çliro çdo mbeturina nga furça dhe busulla e dyshemesë

KONTROLLI PËR BLOKIMET NË DOKUN AUTO-BLANK



Kontrolloni për bllokimet në pikën e ngarkimit:

- Fike portin
- Hiqe vakumin nga doku
- Shtypni një lak në pjesën e pasme të shtyllës së ngarkimit dhe ngrini shtyllën larg dokut
- Kontrolloni fundin e shtyllës së ngarkimit dhe majën e dokut Për çdo mbeturina apo bllokime



Kontrolloni për bllokadat në port:

- Fike portin
- Hiqe vakumin nga doku
- Hiqe kazanin e pluhurit nga porti
- Kontrollo daljen për mbeturinat ose bllokimet

- Lëvizte furçën përsëri në busull, duke u siguruar që çdo gjë të jetë e rreshtuar dhe në vend

⚠ KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe hiqni baterinë para se të shërbeni.

Vakumi nuk mbledh mbeturinat. Nuk ka thithje ose thithje të lehtë. Treguesi i tretë në vakum handheld është krejtësisht i verdhë.

(Shih seksionin Block Check për më shumë informacion.)

- 1 filxhan pluhur mund të jetë plot; Kupë pluhuri bosh
- 2 Kontrolloni busullën e dyshemesë për bllokime; Hiq bllokimet nëse është e nevojshme
- 3 Hiq fijet e qilimit ose fijet që mund të mbështillen rreth furçës
- 4 C lidhja e ngushtë midis vakumit portativ dhe shkopi të kyçjes; Hiq bllokimet nëse është e nevojshme
- 5 Kontrolloni filtrat për të parë nëse kanë nevojë për pastrim Ndiqni udhëzimet për rinçimin dhe tharjen e plotë të ajrit në filtra para se t'i riinstalononi ato

Vakumi ngre qilimat.

- 1 Kini kujdes kur fërgoni qilima ose qilima me buzë të qepura me delikatesë
- 2 Fike pajisjen për t' u shkëputur nga tapeti, pastaj përsëri

Furça në busullën e dyshemesë nuk rrotullohet.

- 1 Fike vakumin menjëherë Hiq bllokimet bpara se të kthesh vakumin prapa o n Sigurohu që vakumi i dorës të tërhiqet aq larg sa furça tëndizet ndërsa është në përdorim
- 2 Nëse busulla e dyshemesë është si dritat e kokës dhe ato nuk ndriçohen, ka një problem me lidhjen midis vakumit të dorës, shkopi dhe busullës Përpiku të ndash pjesët, pastaj rilidhi ato

Vakumi fiket.

Ka disa arsye të mundshme që vakumi të fiket vetë, duke përfshirë bllokimet, problemet e baterisë dhe mbinxehjen Nëse vakumi fiket, ndiqni këto hapa:

- 1 Ndzini vakumin dhe kontrolloni treguesin e baterisë Nëse kërkohet ngarkimi, sigurohuni që vakumi të fiket para se të lidheni me Karikuesin e Baterisë
- 2 Zbrazni kupën e pluhurit dhe filtrat e pastrimit (Shih seksionin e pastrimit të filxhanit të pluhurit dhe filtrit) 3 Kontrolloni wi, aksesoret dhe hyrjet dhe hiqni çdo bllokim
- 4 Lejojeni njësinë dhe baterinë të ftohen për të paktën 45 minuta derisa të kthehen në temperaturën e dhomës 5 Shtypni çelësin on /off për të rinisur vakumin

Treguesit e baterisë së dorës lëkunden.

- Drita e unazës së busullës ndizet e kuqe (Fig. A): Nozzle clogging (Shih M në seksionin e vakumit)
- Kontakto Shërbimin e Klientit në www.sharkclean.eu
- Nëse përjetoni ndonjë nga treguesit e listuar më poshtë:
 - ECO dhe INCENTIVIMI LEDs Sébas Duke u kyçur (Figura B): Overcurrent ose Shkurtesë
 - Të gjitha LEDs përveç ECO janë flashing (Fig. C): Motori është mbinxehur
 - Të gjitha LED përveç ECO dhe AUTO blink (Figura D): Shpejtësi e tepruar
 - Të gjitha LED përveç BOOST dhe AUTO blink (Figura E): Komunikimi
 - Dritat AUTO dhe BOOST LED që ndizen (Figura F):

Mund të ketë një problem elektrik me busullën






Figura D

Figura E

Figura F

- A) Crack Tool**
- B) Handheld vakum para-motor filter**
- C)Automatike Shkarkimi Plug për Post-Motor Anti-Allergen Filter**
- D) i shkumës së shkarkimit të shkumës**

A**B****C****D**

SHËNIM: Nëse fshesa me korrent ende nuk punon siç duhet, kontaktoni Shërbimin e Klientit

SHËNIM: Jo të gjitha shtesat vijnë me të gjitha njësitë. Ju lutemi referojuni Udhëzuesit të Fillimit të Shpejtë të Kutisë së Paketimit për konfigurimin e pajisjes suaj.

PESE (5) VJET GARANCIE KUFIZUAR

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit.® Të bindur për cilësinë e produkteve tona, ne i japim pranonar të produktit origjinal një garanci shtesë të prodhuesit deri në pesë vjet (5-vjet standard plus 3 për regjistrim). Garancia e prodhuesit – kushtet tuaja statutores nuk janë të prekura

Kushtet më poshtëpërcaktojnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancisë suaj. Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet statutores të shitësit tuaj dhe në kontratën tuaj me ta. Litium-jon i fuqizuar nuk mbulohet nga garancia 5-vjeçare

Garancitë e peshkaqenëve®

Një pajisje shtëpiake si një aspirator ka shumë vlerë. Pajisja juaj e re duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim kanë prodhuesit si në produktin dhe cilësinë e prodhimit.

Çdo makinë peshkaqeni® vjen me pjesë falas dhe një garanci pune. Ju do të gjeni mbështetje online në www.Peshkaqeni.BE

Si ta regjistroni garancinë e zgjatur të peshkaqenit® tim?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj brenda 28 ditëve ose blerjen. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Data e blerjes së makinës (shënim konfirmimi ose dorëzimi)

Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produktet e blera direkt nga Shark® janë të regjistruara automatikisht.

E RËNDËSISHME

- Si garancia 2-vjeçare ashtu edhe ajo e zgjatur 3-vjeçare do të mbulojnë vetëm produktin tuaj nga data e blerjes
- Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të verifikuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm mund të invalidojë tuaj Garancia

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit për garancinë time falas të peshkaqenëve®?

Nëse dëshironi të merrni mesazhe të mëtejshme nga ne, mund të merrni gjithashtu këshilla se si të merrni më të mirën nga vakumi i peshkaqenit® tuaj dhe të dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re të Peshkaqenit®.

Nëse e regjistroni garancinë tuaj, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Sa kohë janë të nevojshme makinat® e reja të peshkaqenëve?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se aspiratori juaj i ri Shark® është i garantuar deri në pesë vjet (2 vjet plus 3 vjet për regjistrim).

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Peshkaqenit) të makinës suaj Shark®, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën. Garancia e Peshkaqenit® është përveç shërbimeve tuaja ligjore si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

1. Bllokadat - Për hir të Detajet ef Si thua Ngjitur me Zhblokimi V-ja jote Akkum Telugisht, Të lutem Referimet për TtOm Han Instruksionet 2 Normal wVeshi dhe Lotët Të tilla Si është? Furçë Bar, Assureur, Rrip, Bateritë, Telugisht etj.)
3. Rastësisht Është turp., Gabimet Shkaktuar nga nga Sloppy Use ose Kujdesi, Abuzimi, Neglizhenca, I pakujdesshëm Operacioni Or Shtrëngim duarsh nga Në Vakum Telugisht të cilat Është Mos Në Pëlqimi Me Në Peshkaqeni® Instruksionet sDorëzuar Me E jotja Makiniera
4. Përdorimi nga Në Vakum Telugisht Për hir të Çdo gjë në të gjitha Të tjerë nga Normal Në kushte shtëpie Shtëpiake Objektivat 5 Përdorimi Nga PArt Mos Mbledhur ose Instaluar In Pëlqimi Me Në Operacional Instruksionet
6. Përdorimi Nga PArt And Plugins të cilat Sébas Mos Peshkaqeni® Real Komponentët
7. Gabim Instalimi (Përveç ku Instaluar nga Peshkaqeni®)
8. Amendamentet ose Ndryshimet E veshur Jashtë By Partitë rreththet tKhan Peshkaqeni® ose e tij Agjentët 9 Në Litium JON Fuqia Pack Bateria Të lutem Llojet Më poshtë Për hir të Bateria GUarantee Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Peshkaqeni® nuk është projektuar për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se ka një dëshirë për klientët tanë që të duan të riparojnë aspiratorët e tyre Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni pa pagesë Linja e ndihmës së klientit.

Ku mund të blej pjesë rezervë peshkaqeni®?

® Ju do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve zëvendësuese të peshkaqenëve®, pjesëve zëvendësuese dhe pjesëve zëvendësuese dhe ® mban mend se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve zëvendësuese nuk® mbulohen nga garancia juaj.

DY (2) VJET GARANCI TË KUFIZUAR NË BATERI

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit.® Kaq të sigurt për cilësinë e produkteve tona që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit dyvjeçar mbi baterinë. Këto terma dhe kushte zbatohen për garancinë e prodhuesit tonë - të drejtat tuaja statutores nuk ndryshohen.

Çdo makinë® peshkaqeni vjen me pjesë falas dhe një garanci pune. Ju do të gjeni mbështetje online në www.sharkclean.eu/register-guarantee

E RËNDËSISHME

- Garancia e prodhuesit mbulon baterinë tuaj për 2 vjet duke filluar nga data e dorëzimit
- Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të verifikuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm mund të invalidojë tuaj Garancia

Sa kohë janë bateritë® e reja Shark?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se bateria juaj e re e pastrimit të peshkaqenëve® është e garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparimi ose zëvendësimi i makinës suaj Shark® (sipas dëshirës së Shark për të vendosur nëse do t'i zëvendësojë apo riparojë ato) duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën Garancia për Peshkaqenin® është në Addendum të Shërbimit tuaj ligjor si konsumator.

Çfarë nuk shkon me garancinë® e peshkaqenit të lirë?

- Normal wVeshi dhe Lotët Nga PArt të cilat Duke kërkuar për RËgularen Mirëmbajtje dhe/ose Zëvendësim Ngjitur me Sigurimet Në Djathtas
Funksionimi i njësisë suaj
- Rastësisht Është turp., Gabimet Shkaktuar nga nga Sloppy Use ose Kujdesi, Abuzimi, Neglizhenca, I pakujdesshëm Operacioni. Or Shtërngim duarsh nga Në Vakum Telugisht të cilat Është Mos Në Pëlqimi Me Në Peshkaqeni®. Instruksionet Siguruar Me E jotja Makinaria 3
Përdorimi nga Në Bateria Për hir të Çdo gjë në të gjitha Të tjerë nga Normal Në kushte shtëpie Shtëpiake
- Objektivat
- Përdorimi Nga PArt Mos Mbledhur ose Instaluar In Pëlqimi Me Në Instruksionet 5
Përdorimi Nga PArt And Plugins të cilat Sébas Mos Peshkaqeni® Pjesë këmbimi
- Gabim Instalimi (Përveç ku Instaluar nga Peshkaqeni®)

Ku mund t' i blej pjesët rezervë të Peshkaqenit® dhe ccessories?

® Do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve zëvendësuese të peshkaqenëve®, pjesëve zëvendësuese dhe pjesëve zëvendësuese, dhe ® mos harroni se démet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve zëvendësuese nuk® mbulohen nga garancia

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC in the European Union

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel Nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC nê de Europese Unie

Illustasjonene kan avvike fra det faktiske produktet Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU

As ilustrações podem diferir do produto real Melhoramos continuamente os nossos produtos Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta

© 2023 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, Mbretëria e
Bashkuar
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Gjermani
www.sharkclean.eu





**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс: Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shikatojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поддмечна рекламација/ Kuponi i Servismë Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisiet:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поддмечна рекламација/ Kuponi i Servismë Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisiet:

Сервисен Купон бр 3 (Купонот се пополнува само во случај на поддмечна рекламација/ Kuponi i Servismë Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисеп/Servisiet:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозуваат со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачува исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на продуктот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со што пишува во него

-За сите спорови влезани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламариот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се приматат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменилите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутер, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкитот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбидеме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземање на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљациза повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Комптејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламарианите уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несвесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtisit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtisi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtisi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

-Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtisit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shëtisi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim.

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtisit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politikën aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shitesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpapara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpërkëmbimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqëruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshekët, këkën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrëjd Distribucija DOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi jo profesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karkues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вгради апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печки и мали кукни апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Вох, четка за заби,процектор,Humidifier,чајник,сензор,sara, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektorë, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell

Физичко лице
24 месеци/ Personi fizik
24 muaj

Правно лице
12 месеци/ Person juridik
12 muaj

